



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ранописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Четврток, 7 јуни 1951 година
Број 18 Год. VII

Овој број чини 8 дин. Претплата за 1951 година изнесува 350 дин. Чековна сметка бр. 801.901812

76

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, а по предлог од претседателот на Советот за градежни и комунални работи на Владата на НРМ, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РУШЕЊЕ НА ЗГРАДИ

Член 1

Станбените, работните и стопанските згради можат да се рушат само со одобрение на надлежниот државен орган без оглед на тоа од кои разлози се пристапува кон рушењето (за зидање на нови објекти, регулација на улици и т. н.).

Член 2

Дозвола за рушење на згради општонароден имот или имот на задружни и општествени организации издава повереникот надлежен за комунални работи на околинскиот, градскиот односно реонскиот народен одбор.

Дозвола за рушење на згради приватна сопственост издава повереникот надлежен за комунални работи односно членот на извршниот одбор на месниот, градскиот односно реонскиот народен одбор задолжен со работите за одржување на зградите по предходно сослушување на надлежниот совет на граѓаните.

Надлежниот државен орган е должен своето решение да го донесе во рок од 14 дена од приемот на барањето за издавање на дозвола.

Член 3

При решавањето за издавање на дозволи ќе се испитаат разлозите врз кои се засновува барањето за рушење.

Надлежниот државен орган ќе го одбие издавањето на дозволата ако најде дека рушењето е противно на општите стопански интереси, дека со тоа без оправдани разлози се намалува фондот на станбените, работните и стопанските згради, дека служи за спекулација со градежниот материјал или како средство за заобиколување на прописите за контрола на прометот со недвижности.

Член 4

Лице кое без дозвола издадена по прописите на оваа уредба руши станбена, работна или стопанска зграда ќе се казни за прекршок со парична казна од 1.000 до 5.000 динари или со лишение од слобода до 15 дена, доколку неговата радња не претставува кривично дело.

Член 5

Административно-казнената постапка ја води и казни во прв степен изрекува извршинг одбор на о-

колинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор.

Член 6

Ова уредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1135 од 28-V-1951 год., Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија

Ј. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за градежни и комунални работи,

Б. Кузмановски, с. р.

77

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог на министерот за финансии, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Сите стопански претпријатија на општествени организации, освен занаетчиските работилници, мораат да бидат регистрирани по прописите на оваа уредба.

Занаетчиските работилници на општествените организации се регистрираат по прописите на Законот за занаетството.

Член 2

Претпријатијата на општествените организации добиваат својство на правно лице и право на работа со уписот во регистерот на претпријатијата на општествените организации.

Пред уписот во регистерот претпријатијата на општествените организации не можат да склучуваат договори нити да преземаат други работи, не можат ни во една кредитна установа да имаат жиро, текуша и чековна сметка или влог, не можат да земаат и да даваат никакви парични средства или материјални вредности.

Член 3

Регистерот на стопанските претпријатија на општествените организации, го водат, поверенствата за финансии на околинските односно градските (реонските) народни одбори.

Претпријатијата на општествените организации се регистрираат кај поверенството за финансии на оној околински односно градски народен одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието без оглед на значењето на органот на општествената организација што го основала претпријатието.

Во градовите што се поделени на реони регистрацијата се врши кај поверенството за финансии на народниот одбор на реонот на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

Член 4

За упис во регистерот на претпријатијата на општествените организации мора да се поднесе пријава.

Пријавата мора да содржи:

- 1) назив на општествената организација што го основала претпријатието, бројот и датата на решението за оснивање;
- 2) назив на државниот орган што го одобрил оснивањето на претпријатието, бројот и датата на одобрението;
- 3) назив на општествената организација под чија стопанска управа се наоѓа претпријатието;
- 4) фирма на претпријатието и нејзина скратена ознака ако ја има;
- 5) стопанска гранка и предмет на работата на претпријатието;
- 6) седиште на претпријатието;
- 7) податоци за филијалите, гранците и помошните уреѓаи што се во состав на претпријатието и ознака на местото каде што се наоѓаат;
- 8) износ и начин на образување на основните и обртните средства;
- 9) имиња, презимиња и звања на лицата што се овластени за потпишување фирмата на претпријатието и границите на нивното овластување;
- 10) име презиме и звање на одговорното стручно лице за раководење со стопанско-сметководната служба.

Член 5

Со пријавата за регистрација се поднесува:

- 1) решението за оснивање на претпријатието;
- 2) решението за одобрување оснивањето на претпријатието;
- 3) правилата на претпријатието;
- 4) решението за назначување директор на претпријатието;
- 5) решението за назначување одговорното стручно лице за раководење со стопанско-сметководната служба;
- 6) оригинални потписи на лицата што се овластени за потпишување фирмата на претпријатието.

Прилозите се поднесуваат во оригинал или во заверен препис. Преписите ги оверува општествената организација под чија стопанска управа се наоѓа претпријатието.

Член 6

Пријава се поднесува и за промените што ќе настанат во текот на работењето на регистрираното претпријатие а се однесуваат: на износот на основните и обртните средства, фирмата, предметот на работата, стопанскиот раководител, седиштето, филијалите, гранките и помошните уреѓаи, правилата, овластувањето за потпишување на фирмата на претпријатието, одговорното стручно лице за раководење со стопанско-сметководната служба и ликвидацијата на претпријатието.

Пријавата за промените на основните и обртните средства се поднесува на крајот од годината врз основа на решението на надлежниот орган со кое откако е

одобрена завршната сметка на претпријатието и за која надлежниот финансиски орган дал своја согласност, се утврдува висината на основните и обртните средства на претпријатието.

Член 7

Ако едно претпријатие го мени седиштето така што за неговото регистрирање е надлежно поверенството за финансии на друг околински односно градски (реонски) народен одбор, промената ќе му се пријави на поверенството за финансии на оној народен одбор кај кого претпријатието беше дотогаш регистрирано.

Врз основа на пријавата поверенството за финансии на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор ќе донесе решение за бришење на претпријатието од својот регистер и решението заедно со пријавата и со заверен извод за последната состојба на сите уписи во регистерот и со соодветните документи од збирката на документи ќе ги испрати на поверенството за финансии надлежно за регистрирање на претпријатието по новото седиште.

Поверенството за финансии на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор надлежно за регистрирање на претпријатието по новото седиште ќе изврши упис во својот регистер и ќе ги внесе сите уписи спрема примениот извод.

Член 8

Претпријатијата што настанале со соединување (фузија) од две или повеќе претпријатија или со делба од едно претпријатие ќе се регистрираат како нови претпријатија, а соединетите претпријатија односно претпријатието што е поделено ќе се избришат од регистерот со забелешка дека бришењето е извршено поради соединување односно делба.

Член 9

Пријавите за регистрација на претпријатијата и за регистрација на промените настанати во текот на работењето на претпријатието ја поднесува директорот на претпријатието во срок од 15 дена од денот на донесувањето на актот за оснивање на претпријатието или за настанатите промени во претпријатието односно од денот кога што на директорот на претпријатието му се ставени на располагање податоците и документите нужни за упис во регистерот.

Срокот од 15 дена за поднесување на пријава за промените на основните и обртните средства се смета од донесувањето на решението за утврдување на основните и обртните средства на претпријатието од страна на надлежниот орган.

Со пријавата за регистрација на настанатите промени се поднесува и актот за промените во оригинал или во заверен препис.

Член 10

Органот надлежен за регистрација веднаш по пријавата на пријавата ќе утврди да ли оваа има некој формални недостатоци и ако најде такви недостатоци ќе го покани подносителот да ги отстрани во одреден срок.

Ако пријавата нема формални недостатоци или по протекот на рокот од предходниот став, органот надлежен за регистрација е должен во рок од 48 саати да изврши упис или да донесе решение со кое регистрацијата се одбива.

Против решението со кое регистрацијата се одбива може да се изјави жалба до непосредно повисокиот финансиски орган во рок од 8 дена од пријавата на решението.

Член 11

Органот надлежен за регистрација за секој упис ќе му издаде на претпријатието решение во кое ќе ги означат сите податоци што се внесени во регистрот.

Член 12

Поверенството за финансии на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор што го извршило уписот ќе ја објави регистрацијата преку "Службен весник на НРМ" за сметка на претпријатието со следните податоци:

- 1) фирма и седиште на претпријатието;
- 2) предмет на работа на претпријатието во краток извод;
- 3) назив на органот што го оснивал претпријатието и број и дата на актот за оснивање;
- 4) назив на општествената организација под чија стопанска управа се наоѓа претпријатието;
- 5) име и презиме на директорот на претпријатието и на лицата што се овластени за потпишување фирмата на претпријатието.

Во "Службен весник на НРМ" ќе се објават и промените што се однесуваат на податоците од претходниот став а што ќе настанат после регистрацијата на претпријатието.

Член 13

Поверенството за финансии на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор за регистрацијата на претпријатијата на општествените организации води следни книги:

- 1) регистар;
- 2) именик; и
- 3) збирка на документи.

Член 14

Во регистрот се упишуваат сите претпријатија на општествените организации (Народниот фронт, Сојузот на борците, Народната младина, Сојузот на Синдикатите на Југославија, Антифашистичкиот фронт на жените, Народната техника и др.) чија регистрација е одобрена.

Регистрот мора да ги содржи сите податоци од чл. 4 на оваа уредба.

Член 15

Именикот содржи список на сите претпријатија на општествените организации упишани во регистрот. Именикот се води по азбучен ред.

Член 16

Збирката на документи ги содржи сите документи врз основа на кои е извршен уписот во регистрот.

Член 17

Поверенствата за финансии на околинските односно градските (реонските) народни одбори на крајот на секоја година ќе му доставуваат на Министерството за финансии список на претпријатија на општествените организации што ги регистрирале во текот на годината.

Списокот мора да ги содржи следните податоци: фирмата и седиштето на претпријатието, називот на стопанскиот раководител, износот на основните и обртните средства, филијалите, гранките и помошните уреѓаи.

Член 18

Министерството за финансии ќе води попис на сите регистрирани претпријатија на општествените организации на територијата на Народна Република Македонија.

Пописот ги содржи сите податоци од став 2 на член 17 од оваа уредба.

Член 19

Државните органи што до влегувањето во сила на оваа уредба вршеле регистрација на претпријатијата на општествените организации а по прописите на оваа уредба не се повеќе надлежни за тоа, ќе му ги предадат своите книги за регистрација на надлежните поверенства за финансии.

Член 20

За неподнесување или ненавремено поднесување на пријави за регистрација на стопанските претпријатија на општествените организации, како и на пријави за настанатите промени раководителот на претпријатието ќе се казни со парична казна од 1.000 до 3.000 динари.

Административно-казнена постапка во прв степен води и казни изречува извршниот одбор на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор надлежен за регистрација.

Член 21

Се овластува Министерот за финансии да издава поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба, како и да пропишува обрасци за регистрацијата.

Член 22

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1137 од 28-V-1951 година — Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Л. Колишевски, с. р.

Министер за финансии,
Д. Цамбас, с. р.

78

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог на министерот-претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за одредување рангот на учителските курсеви ("Службен весник на НРМ" бр. 18/48), така што нејзиниот изменет, дополнет и пречистен текст гласи:

УРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РАНГОТ НА УЧИТЕЛСКИТЕ КУРСЕВИ

Член 1

Се израмнуваат со свршена учителска школа:

а) поедините тримесечни курсеви за основни учители одржани во 1945, 1946 и 1947 година за лица со VI, VII и VIII клас гимназија и лица со II, III и IV клас учителска, богословска или друга на овие рамна средна или стручна школа, ако овие лица по успешното свршување на некои од тие курсеви добиле дипломи за редовни основни учители во основните училишта;

б) сите три тримесечни курса за основни учители вкупно одржани во 1945, 1946 и 1947 година за лица со IV или V клас гимназија и лица со I клас учителска, богословска или друга на овие школи рамна средна или стручна школа, ако овие лица по успешното свршување на овие тримесечни курсеви добиле диплома за редовни учители во основните училишта.

Дипломите за курсевите означени по предниот став се израмнуваат со дипломите за свршена учителска школа.

На лицата кои по влегувањето во сила на Уредбата за одредување рангот на учителските курсеви отпечатена во "Службен весник на НРМ" бр. 18 од 23 јуни 1948 година ги завршиле курсевите предвидени во чл. 2 од таа Уредба, добиле дипломи за редовни учители на основните училишта и по чл. 3 од истата уредба и на тие дипломи за курсевите им е ставена клаузула дека тие дипломи се израмнети со дипломите за свршена учителска школа, им се признаваат квалификации на свршена учителска школа.

Член 2

Школските квалификации на лицата со III, IV и V клас гимназија и на лицата со I клас учителска, богословска или друга на овие школи рамна средна или стручна школа што ги добиле со успешно свршување на еден односно два тримесечни курса од тримесечни, тај курсеви споменати во чл. 1 под б) на оваа Уредба, се израмнуваат со квалификациите за свршена учителска школа ако свршат и тоа: лицата што свршиле еден тримесечен курс, уште два тримесечна курса, а лицата што свршиле два тримесечни курса, уште еден тримесечен курс и потоа положат одделен испит во рамките на материјалот и програмата за учителскиот дипломски испит.

Квалификации за свршена учителска школа добиваат и лицата што ќе го свршат со успех тримесечниот курс за основни учители отворен со решението на министерот за просвета бр. 15982 од 15 октомври 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 25/49), како и лицата што ќе го свршат со успех деветомесечниот курс за основни учители отворен со решението на министерот за просвета бр. 15981 од 15 октомври 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 24/49): ако сите тие лица по свршените курсеви положат одделен испит во рамките на материјалот и програмата за учителскиот дипломски испит.

Член 3

Квалификации за свршена учителска школа добиваат и лицата што имаат III, IV или V клас гимназија или друга школа рамна на гимназија и што свршиле курсеви за основни учители во малцинските училишта и тоа: еден тримесечен и еден едногодишен, или два тримесечни и еден едногодишен, или три тримесечни курса, ако положат одделен испит во рамките на материјалот и програмата за учителскиот дипломски испит.

Школски квалификации од предходниот став ќе добијат и лицата што имаат помалку од III класа, гимназија, но најмалку основно училиште, а свршиле курсеви за основни учители во малцинските училишта и тоа: еден едногодишен, или три тримесечни, или еден тримесечен и еден едногодишен, ако покрај овие курсеви свршат уште:

а) лицата со еден едногодишен курс — уште два тримесечни курса и потоа положат одделен испит во рамките на материјалот и програмата за учителскиот дипломски испит;

б) лицата со три тримесечни курса — уште еден тримесечен курс и потоа положат одделен испит во рамките на материјалот и програмата за учителскиот дипломски испит;

в) лицата со еден тримесечен и еден едногодишен курс — уште еден тримесечен курс и потоа положат

одделен испит во рамките на материјалот и програмата за учителскиот дипломски испит; и.

г) лицата со два тримесечни и еден едногодишен курс ако положат одделен испит во рамките на материјалот и програмата за учителскиот дипломски испит.

Член 4

Квалификации за свршена учителска школа добиваат и лицата што имаат помалку од III клас гимназија, но најмалку основно училиште, а ќе ги свршат четирите тримесечни курса за основни учители во малцинските училишта, од кои е првиот отворен во 1949 година и по успешното завршување на курсевите положат одделен испит во рамките на материјалот и програмата за учителскиот дипломски испит.

Член 5

Испитот предвиден по чл. 2, 3 и 4 од оваа уредба можат да го полагаат и да стекнат квалификации на свршена учителска школа само лицата што се на учителска должност или што преминале во друга служба по одобрение од Министерството за просвета односно Советот за просвета, наука и култура.

Член 6

На дипломите за курсевите означени во чл. 1 став 1 точка а) и б) од оваа уредба, Советот за просвета, наука и култура, ќе става клаузула дека се израмнети со дипломите за свршена учителска школа и дека ги даваат правата што ги имаат лицата со свршена учителска школа.

Член 7

Се овластува министерот-претседател на Советот за просвета, наука и култура да издава поблиски прописи за прилагањето на оваа уредба.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 1136 од 28-V-1951 год., Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,

Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука и култура,

Крсте Црвенковски, с. р.

СОДРЖИНА

Пер. бр.	Страна
76.	Уредба за издавање дозволи за рушење на згради — — — — — 131
77.	Уредба за регистрација на стопанските претпријатија на општествените организации — — — — — 131
78.	Уредба за одредување рангот на учителските курсеви — — — — — 133